

ЕДИНИЦА НА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
ОПШТИНА ДЕБАР
ГРАДОНАЧАЛНИК

Република Северна Македонија
Republika e Maqedonisë së Veriut
ОПШТИНА ДЕБАР - КОМУНА ДИБЕР
ГРАДОНАЧАЛНИК - КРЈЕТАР

Бр.№: 04-289/2

18.04.2025 година
ДЕБАР - ДИБЕР



NJÉSIA E VETADMINISTRIMIT LOKAL
КОМУНА ДИБЕР
KRYETAR

Врз основа на член 30 став(1) алинеа (2), став(3) и (5), член 48 и член 49 од Закон за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 5/2016, 142/2016 и 11/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/2019, 14/2020, 215/2021, 99/2022 и 208/2024), согласно со Правилникот за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на поднесување на пријавата за унапредување, начинот на спроведувањето на административна селекција и интервјуто, како и начинот на нивно бодирање и максималниот број на бодови од постапката на селекција, во зависност од категоријата на работно место за кое е објавен интерниот оглас („Службен весник на Република Македонија“ број 11/15 и 35/18), Општина Дебар објавува:

ИНТЕРЕН ОГЛАС – БР.1/2025
за унапредување на 2(две) административни
службеници во Општина Дебар

Општина Дебар објавува интерен оглас за унапредување на 2(две) административни службеници за следните работно место:

1. УПР0101B01000-Советник за правни работи, Одделение за правни и општи работи, Сектор за правни и општи работи и јавни дејности.....1(еден) извршител
2. УПР0101B04000-Раководител на одделение за финансиски прашања, Одделение за финансиски прашања.....1(еден) извршител

Кандидатите кои аплицираат во интерниот оглас треба да ги исполнуваат следните општи и посебни услови пропишани со Законот за административни службеници и со актот за Систематизација на работните места на Општинската администрација од Општина Дебар.

Нë базë të nenit 30 paragrafi (1) alinea (2) dhe paragrafi (3) dhe (5), nen 48 dhe nen 49 nga Ligji për nëpunës administrativ ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr.27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 5/2016, 142/2016 dhe 11/2018 dhe 11/2018 dhe "Gazeta Zyrta e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 143/2019 dhe 14/2020, 215/2021, 99/2022 и 208/2024), në përputhshmëri me Rregulloren përmes dherës përbajtjen e shpalljes interne, mënyrën e dorëzimit të paraqitjes përmes avancim, mënyrën përmes realizimin e seleksionimit administrativ dhe intervistës, si dhe mënyrën e bodimit dhe numrin maksimal të pikëve nga procedura e seleksionimit, në varshmëri nga kategorija e vendit të punës përmes cilin është publikuar shpallja interne ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 11/15 dhe 38/18), Komuna Dibër shpall:

SHPALLJE INTERNE-NR.1/2025

Përmes avancim të 2(dy) nëpunësve administrativ në
Komunën Dibër

Komuna Dibër publikon shpallje interne përmes avancim të 2(dy) nëpunësve administrativ përmes vendin e punës si në vijim:

1. УПР0101V01000-Këshilltar përmes punës juridike, Njësia përmes punës juridike e të përgjithshme, Sektori përmes punës juridike e të përgjishme e veprimitari publike1(një) realizues
2. УПР0101B04000- Udhëheqës i njësisë përmes çështje financiare, Njësia përmes çështje financiare..... 1 (një)realizues

Kandidatët të cilët aplikojnë në shpalljen interne duhet ti plotësojnë kushtet e mëposhtme të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara me Ligjin përmes nëpunës administrativ dhe aktin përmes Sistematisizmit të vendeve të punës të administratës Komunale nga Komuna Dibër.

Општи услови се:

- да е државјанин на Република Македонија;
- активно да го користи македонскиот јазик;
- да е полнолетен;
- да има општа здравствена способност за работното место и
- ко правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

Посебни услови за работното место бр.1 се :

1. УПР0101В01000-Советник за правни работи.....1(еден) извршител

а) Стручни квалификации, и тоа:

- за нивото В1 ниво на квалификациите VIA според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен и тоа; Правни Науки ;

б) Работно искуство, и тоа:

- за нивото В1 најмалку три години работно искуство во струката;

в) посебни компетенции :

- активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски), активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење.

Распоред на работно време

Работни денови: понеделник – петок

Работни часови: неделно 40 часови

Работно време од 08:00 до 16:00

Паричен нето износ на плата: 37,000 денари

Посебни услови за работното место бр.2 се :

2. УПР0101Б04000-Раководител на одделение за финансиски прашања1(еден) извршител

а) Стручни квалификации, и тоа:

- Стручни квалификации за Б4 ниво на квалификациите VI A според Македонската рамка на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен и тоа; економски науки ;

б) Работно искуство, и тоа:

- за Б4 најмалку четири години работно искуство во струката од кои најмалку една година на работно место во јавен сектор, односно најмалку шест години работно искуство во струката од кои најмалку две години на раководно работно место во приватен сектор;

Kushtet e përgjithshme janë:

- tē jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë,
- nē mënyrë aktive ta përdorë gjuhën maqedonase,
- tē jetë i moshës madhore,
- tē ketë aftesi tē përgjithshme shëndetësore përvendin e punës dhe
- me aktvendim tē plotfuqishëm gjyqësor tē mos i është shqiptuar dënim i ndalim i kryerjes së profesionit, veprimtarisë apo detyrës.

Kushtet e veçanta përvendin e punës nr.1 janë:

1. UPR101V01000-Këshilltar për punë juridike1(një) realizues

a) Kualifikime profesionale, dhe atë:

- përv nivelin V1, nivelin e kualifikimit VIA sipas Kornizës maqedonase tē kualifikimeve dhe tē fituara së paku 240 kredi sipas SETK ose shkallën VII/1 tē përfunduar dhe atë: Shkencat juridike;

b) Përvjë pune, dhe atë:

- përv nivelin B1 së paku tri vite përvjë pune nē profesionin;

v) kompetenca tē veçanta:

- njohe aktive tē një prej gjuhëve më së shumti tē përdorura nē Bashkimin European (anglisht, frëngjisht, gjermanisht), njohe aktive tē programeve kompjuterike përv pune nē zyrë.

Orari i punës

Ditë pune: e hënë- e premte

Orë pune: javore 40 orë

Orari i punës nga 08:00 deri 16:00

Të ardhurat neto tē pagës: 37,000 denarë

Kushtet e veçanta përvendin e punës nr.2 janë:

2. UPR0101B04000- Udhëheqës i njësisë për çështje financiare..... 1 (një)realizues

a) Kualifikime profesionale, dhe atë:

- përv nivelin B4, nivelin e kualifikimit VIA sipas Kornizës maqedonase tē kualifikimeve dhe tē fituara së paku 240 kredi sipas SETK ose shkallën VII/1 tē përfunduar dhe atë: Shkencat ekonomike;

b) Përvjë pune, dhe atë:

- përv B4 tē paktën katër vjet përvjë pune nē profesion, nga tē cilat tē paktën një vit nē pozicion nē sektorin publik, ose tē paktën gjashtë vjet përvjë pune nē profesion, nga tē cilat tē paktën dy vjet nē pozicion drejtues nē sektorin privat;

в) посебни компетенци:

-активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски), активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и положен испит за административно управување.

Распоред на работно време

Работни денови: понеделник – петок

Работни часови: неделно 40 часови

Работно време од 08:00 до 16:00

Паричен нето износ на плата: 41,000 денари

На интерниот оглас може да се јави административен службеник, вработен во Општина Дебар, кој ги исполнува општите и посебните услови за пополнување на работното место пропишани за соодветното ниво во закон и во актот за систематизација како и:

- да е оценет со оцена „А“ или „Б“ при последното оценување,
- да е на работно место на непосредно пониско ниво или да е на работно место во рамки на истата категорија во која е работното место за кое е објавен **интерниот оглас.**
- да поминал најмалку две години на истото ниво и
- да не му е изречена дисциплинска мерка во последната година пред објавувањето на интерниот оглас.

Кандидатите за унапредување се пријавуваат на интерниот оглас со поднесување на пополнетата пријава и докази за податоците содржани во пријавата и истата преку архивата на институцијата ја доставуваат до организационата единица за управување со човечки ресурси во институцијата како и до електронската адреса hr.dibra@dibra.gov.mk.

Рокот за пријавување изнесува 5 (пет) денови, сметано од денот на објавувањето на огласот.

v)kompetenca të veçanta:

-njohje aktive të një prej gjuhëve më së shumti të përdorura në Bashkimin European (anglisht, frëngjisht, gjermanisht), njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë.

Orari i punës

Ditë punë: e hënë- e premte

Orë punë: javore 40 orë

Orari i punës nga 08:00 deri 16:00

Të ardhurat neto të pagës: 41,000 denarë

Në shpalljen interne mund të paraqitet nëpunësi administrativ, i punësuar në Komunën Dibër, i cili i plotëson kushtet e përgjithshme dhe të veçanta për plotësimin e vendit të punës të përshkruara për nivelin përkatës me ligj dhe në aktin përsistematizim dhe atë:

- të jetë i vlerësuar me notën "A" ose "B" gjatë vlerësimit të fundit në të cilin ka qenë i vlerësuar,
- të jetë në vend punë në nivel të drejtpërdrejtë më të ulët ose të jetë në vend punë në suaza të kategorisë së njëjtë në të cilën është vendi i punës për të cilin është publikuar konkursi intern.
- të ketë kaluar së paku dy vjet në nivel të njëjtë dhe
- të mos i jetë shqiptuar masë disiplinore në vitin e fundit para publikimit të shpalljes interne.

Kandidatët për avancim paraqiten në shpalljen interne me dorëzimin e fletëparaqitjes të plotësuar dhe dëshmi për të dhënat e paraqitura në fletëparaqitje dhe e njëjtë nëpermjet arhivës të insitucionit e dorëzojnë tek njësia për menaxhim me burimet njerzore në institucion si dhe te adresa elekronike hr.dibra@dibra.gov.mk.

Afati i pranimit të paraqitjes zgjat 5(pesë) ditë, duke illogaritur nga dita e shpalljes të konkursit.

Напомена:

Ненавременска, нецелосна и неуредно пополнета пријава нема да биде предмет на разгледување. Кандидатот кој внесол лажни податоци се дисквалификува од натамошна постапка.

Постапката ќе ја спроведе Комисијата за селекција на унапредување формирана од страна на градоначалник на Општина Дебар.

Вेќејтје:

Fletëparaqitja jo нё когë, е паплотë дhe е паррегулт нук до тë jetë lëndë për shqyrtim. Kandidati i cili је тë dhëna jo тë sakta do тë skualifikohet nga procedura e мëtejshme.

Procedurën do ta udhëheq Komisioni për seleksionim të avancimit e formuarnga ana e Kryetarit të Komunës Dibër.





**Пријавен лист за интерен оглас за
Општина Дебар**

1. Податоци на работното место за кое се пријавувате во огласот:

- број на оглас:

-работно место:

2.Податоци за кандидатот

- име и презиме:

-Тековно работно место:

-Шифра и звање:

- во одделение/сектор:

-степен на образование:

-вид на образование:

-насока:

**Fletëparaqitje për shpalljen interne për
Komunën Dibër**

1.Të dhëna për vendin e punës për të cilin paraqiteni në shpallje:

- numri i shpalljes:

-vendi i punës:

2.Të dhëna për kandidatin

-емër mbiemër:

-Vendi rrjedhës i punës:

-Shifra dhe emërtimi:

-njësia/departamenti:

-shkalla e arsimit:

-lloji i arsimit:

-drejtimi:

-Работно искуство :

3. Оценка од оценувањето пред објавување на интерниот оглас:

4.Податоци за работното место пред објавување на интерниот оглас:

5.Дали ви е изречена дисциплинска мерка во последната година пред објавување на интерниот оглас(заокружете)

ДА Не

5.Други податоци:

- потврди за успешно реализирани обуки и/или
- потврди за успешно реализирано менторство (како ментор или менториран административен службеник).

Под материјална и кривична одговорност потврдувам дека податоците во пријавата се точни а доставените докази верни на оригиналот.

Име и презиме и потпис

- Përvoja e punës:

3.Nota e vlerësimit para shpalljes interne:

4. Të dhëna përvendin e punës para shpalljes interne:

5. A ju është dhenë masë disciplinore në vitin e fundit para shpalljes interne (rrethoni)

PO JO

5.Të dhëna tjera:

- vërtetime për trajnime të realizuara me sukses dhe/ose
- vërtetime për mentorim të realizuar me sukses (si mentor ose nëpunës administrativ i mentoruar).

Nën përgjegjësi materiale dhe penale vërtetoj se të dhënat në fletëparaqitje janë të sakta kurse dëshmitë e dorëzuara janë autentike me originalin.

Emër mbiemër dhe nënshkrim